

Николинка Донева

Ред. бр.	Опис на активноста за самоконтрола на автономниот статус на ФРВ согласно со Стандарди и нормативи за изведување на високообразовна дејност на Универзитетот		Поени
2.	Објавен научен или стручен труд во меѓународно списание без импакт фактор – 3 (три) поени		Поени
	Hadzi-Nikolova, Marija and Mirakovski, Dejan and Doneva, Nikolinka (2012) Risk Assessment and Guidelines for Risk Reduction in Mining . Podzemni radovi (20). pp. 21-27. ISSN YU ISSN 03542904		3
3.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на меѓународна научна, уметничка конференција, конгрес и научно и стручно списание – 2 (два) поени		Поени
	Doneva, Nikolinka and Despodov, Zoran and Hadzi-Nikolova, Marija and Mijalkovski, Stojance (2012) Функционална зависност на трошоците при изработка на хоризонтални рударски простории. In: VI Стручно советување на тема: „Технологија на подземна и површинска експлоатација на минерални сировини“, 23-24 Nov 2012, Штип - Р. Македонија. Hadzi-Nikolova, Marija and Mirakovski, Dejan and Doneva, Nikolinka (2012) Prevention of mechanical vibration risks in mining. In: VI стручно советување со megunarodno učestvo Podeks-Poveks`12.</p> <p>Mirakovski, Dejan and Hadzi-Nikolova, Marija and Doneva, Nikolinka and Vezenkovski, Gorgi (2012) <a href="#">Ventilation management in underground metallic mines</a>. In: VI strucno советување со megunarodno ucestvo Podeks-Poveks`12, 23-25 November, 2012, Stip.. Mijalkovski, Stojance and Despodov, Zoran and Mirakovski, Dejan and Hadzi-Nikolova, Marija and Doneva, Nikolinka (2012) Use of the GIS computer program in a storage and processing information about underground mining facilities. In: III International Symposium MINING 2012, 7-10 May, Zlatibor.. Hadzi-Nikolova, Marija and Mirakovski, Dejan and Doneva, Nikolinka (2012) Legislation on assessing and controlling the occupational noise. In: Tehnologija na podzemna eksploatacija na mineralni surovini.		10
7.	Потпишан договор за истражувачко-апликативна соработка во висина од 1.000 (илјада) евра/година – 1 (еден) поен. За секои исполнети нови 1.000 (илјада) евра/година се добива нов 1 (еден) поен за секои 1.000 (илјада) евра		Поени
	Потврда бр. 0503-14/35-22 од 25.01.2013 година за остварен бруто - приход по основ на истражувачко - апликативна дејност - Доц. д-р Дејан Мираковски - Доц. д-р Николинка Донева		6

9.	Објавен труд и претставување со уметничко и стручно дело на домашна научна, уметничка конференција, конгрес (независно од тоа на кое место во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ соработникот) и во домашно научно и стручно списание како главен носител и најмногу уште само еден автор, кој го определува главниот носител – 1 (еден) поен		Поени
	Doneva, Nikolinka and Despodov, Zoran and Hadzi-Nikolova, Marija (2012) Влијанието на видот на работна средина врз времето за изработка на хоризонтални рударски простории . Rudarstvi i geologija. ISSN 1409-8288		1
14.	Издаден учебник – 5 (пет) поени		Поени
	издадена скрипта – 2 (два) поени		
	Николинка Донева, Изработка на рударски простории, Рецензија објавена во Универзитетски билтен бр. 74 од 15 февруари 2012, Одлука за прифаќање бр. 2202-143/25, 06.03.2012 http://e-lib.ugd.edu.mk/ugd/index.php?id=209		2
		Вкупно поени	22